



# ТРКАЛЕЗНАТА ХРАНА МОЖЕ ДА ГИ БЛОКИРА ДИШНИТЕ ПАТИШТА НА ДЕТЕТО.

ИСЕЧЕТЕ ПО  ЗА ДЕЦА  ТВРТИНИ.

CUTGRAPES.ORG

**✗ НЕ СЕРВИРАЈТЕ ВАКА**



ЦЕЛО ГРОЗЈЕ



ИСЕЧЕТЕ ПОПРЕЧНО  
(ТРКАЛЕЗНИ ПАРЧИЊА ИЛИ ПОЛОВИНИ)

**ОВА ВАЖИ И ЗА ОВИЕ НАМИРНИЦИ**



ЦРЕШОВИ ДОМАТИ



ГОЛЕМИ БОРОВИНКИ  
(ЦЕЛИ)



ТРКАЛЕЗНИ ПАРЧИЊА  
КОЛБАС  
(ВИРШЛИ)



СЕКОЈА  
ТРКАЛЕЗНА ХРАНА

Примери: грозје, црешови домати, големи боровинки, тркалезни парчиња колбас, или која било тркалезна храна.

**✓ ПОСИГУРНО: ИСЕЧЕТЕ ПО ДОЛЖИНА НА ЧЕТВРТИНИ**

1



ЦЕЛО ЗРНО ГРОЗЈЕ



2



ИСЕЧЕТЕ НА ПОЛОВИНА  
ПО ДОЛЖИНА



3



ИСЕЧЕТЕ НА ЧЕТВРТИНИ  
ПО ДОЛЖИНА

Малите парчиња се многу побезбедни и помалку веројатно е да ги блокираат дишните патишта на детето.



**АКО ДОЈДЕ ДО ГУШЕЊЕ:** Веднаш повикајте итна помош.

